

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **60/2017**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Македонска академија на науките и уметностите**

I.1.2) Адреса: **Бул. Крсте Мисирков бр.2**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Ана Соколовска** Адреса на е-пошта: **sokolovska@manu.edu.mk** Телефон/Факс: **3235400/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат **На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Образование

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Реагенси и китови за таргетирано секвенционирање на панел на гени со нови секвенционирачки технологии

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **2.500.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **МАНУ**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Дел број	Опис на делот за набавка
1	Панел за секвенционирање преку специјализирани олиго-таргетни региони од интерес, кој вклучува најмалку 94-таргет гени и најмалку 284 SNPs асоцирани со предиспозиција за карциноми, компатибилен за MiSeq персонален секвенатор Illumina, или еквивалент

Дел број	Опис на делот за набавка
2	Кит за подготовка на таргет-секвенционирачка библиотека од примероци. Овој кит треба да овозможува подготовка на enrichment-based секвенционирање на минимум 8 примероци, вклучувајќи 2 индекси. Овој кит да е соодветен за MiSeq персонален секвенатор, или еквивалент
3	Реагенс кит во форма на кертриџ подготвен за користење со капацитет од минимум 300 циклуси, компатибилен со Illumina панелите за секвенционирање на MiSeq персонален секвенатор, или еквивалент
4	Панел за секвенционирање преку специјализирани олиго-таргетни региони од интерес, кој вклучува најмалку 552 гени асоцирани со наследни болести, компатибилен за MiSeq персонален секвенатор. Illumina, или еквивалент
5	Реагенс кит во форма на кертриџ подготвен за користење со капацитет од минимум 325 циклуси, компатибилен со панели за секвенционирање на MiSeq персонален секвенатор, или еквивалент со микро клетка (4M кластери на една микро клетка)
6	Панел за таргетирано секвенционирање на кодирачките региони од минимум 174 гени кои се асоцирани со наследни кардиолошки состојби. Панелот треба да опфаќа минимум 17 наследни кардиолошки состојби (Aortic Valve Disease, Marfan Syndrome, Loeys-Dietz Syndrome, Short QT Syndrome, Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia (CPVT), Familial Hypercholesterolemia, Restrictive Cardiomyopathy, Non-Compaction Cardiomyopathy, Noonan Syndrome, Arrhythmogenic Right Ventricular, Cardiomyopathy (ARVC), Brugada Syndrome, Structural Heart Disease, Long QT Syndrome, Familial Aortic Aneurysm, Familial Atrial Fibrillation, Hypertrophic Cardiomyopathy, Dilated Cardiomyopathy). Овој кит треба да ги содржи сите реагенси кои се потребни за збогатување на минимум 12 примероци како и за нивно секвенционирање на MiSeq персонален секвенатор или еквивалент.

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: **Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [5.00 %]**

IV.1.5) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи - изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

Документ за регистрирана дејност

ДРД образец

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до **18.12.2017 во 10:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **12.12.2017 15:30**

V.3) Период на важност на понудата: **90** денови

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

18.12.2017 во 10:00 Место: **МАНУ**

V.3) Дополнителни информации

V.4) Датум на објава: **27.11.2017**

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ